

РЕДОВЕН АСОРТИМАН

Минерализирана Вода со Магнезиум

Касетата за филтри за минерализирана вода BWT со магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, што може да влијае на мирисот и вкусот. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација со магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, како прв избор за познавачите на непе, но исто така, прв избор кога станува збор за правење чај и кафе.



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
1 pack					489
2 pack	814132-A 9022001901835				899
3 pack	814133-A 9022001901026	814563 9022001909848	814333-A 9022001901071	814591-A 9022001901026	1229
6 pack	814136-A 9022001901736	814566 9022001909855	814336-A 9022001901729		2099
12 pack	814530-A 9022001921390	814530-A 9022001921390			3999
Рефил	814544-A 9022001901484				1409

ЦИНК + магнезиум Минерализирана Вода

Касетата за филтри BWT ZINC + магнезиум за минерализирана вода ги намалува штетните материји што се наоѓаат во водата од чешма, вклучувајќи тешки метали (како што се олово и бакар) и хлор, што може да влијае на мирисот и вкусот. Уште повеќе, тој нуди и оптимална заштита од бигор. Вредни минерали од магнезиум и елементи во трагови од цинк се додаваат како дел од процесот на филтрирање за да го поддржат имунолошкиот



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
1 pack					599
3 pack	125258617 9022001908742		125305498 9022001925442	814457 9022001909923	1489

Силикат + магнезиум Минерализирана Вода

Касетата за филтри BWT Силикатна минерализирана вода содржи силикон во својата природна форма. Тоа не е само задоволство за пиење, исто така ви помага да одржите нормална кожа, коса и нокти. Водата збогатена со силикон ја поддржува вашата природна убавина и ментална свежина, дури и во напредна возраст.



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
1 pack					719
3 pack	125305499 9022001925466	125305499 9022001925466			1799

Балансирана Алкализирана Вода

Касетата со филтер за балансирана алкализирана вода BWT ја алкализира водата од чешма со создавање повисока pH вредност (> 8,5) за време на процесот на филтрирање. Во исто време ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, кои можат да влијаат на мирисот и вкусот. Алкалната вода го поддржува регулирањето на киселинско-базната рамнотежа во човечкото тело и промовира општа



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
1 pack					599
2 pack	814470 9022001921109				1049
3 pack	814463 9022001908766				1499

Мека Филтрирана Вода Екстра

Касетата BWT мека филтрирана вода Екстра филтер е специјално дизајнирана за третирање особено тврда вода. Ова сигурно намалување на тврдоста на водата ги штити апаратите за домаќинство од наноси од бигор. Уште повеќе, специјално развиениот филтер исто така ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанции како што се хлор, кои можат да влијаат на мирисот и вкусот. Резултатот е трансформација на водата од



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
3 pack	814873 9022001908780				1099
6 pack	814580 9022001909572	814560 9022001909831			1839
12 pack	814519-A 9022001921437				3379

ПРОМОЦИИ

Минерализирана Вода со Магнезиум

Касетата за филтри за минерализирана вода BWT магнезиум ги намалува тешките метали (како што се олово и бакар) и супстанциите како што се хлор, што може да влијае на мирисот и вкусот. Уште повеќе, тој нуди оптимална заштита од бигор, истовремено збогатувајќи ја водата со вредни минерали од магнезиум. Оваа дополнителна минерализација на магнезиум го подобрува вкусот за да се направи филтрирана вода, која е прв избор за познавачите со непце, но исто така, прв избор кога станува збор за правење чај и кафе.



	Тврда Вода (h)	Тврда Вода II (ITA)	Мека Вода (s)	Мека Вода (8 Недели)	Цена со вклучен ДДВ
2+1 pack		814568-A 9022001903594	814338-A 9022001902566		919
3+1 pack	814134-A 9022001901033	814564-A 9022001903600	814334-A 9022001901088	814597-A 9022001903693	1229
5+1 pack	814135-A 9022001902337	814565-A 9022001903587	814335-A 9022001902382	814596-A 9022001903709	1839

Овластен дистрибутер на БВТ за Македонија: Енекс Груп Инженеринг
Улица Брадфортска 2/2-4, 1000 Скопје
Телефон за контакт: 02 512 8817